

Врз основа на член 57, став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), а во врска со член 20 став 1 алинеја 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20) член 65 став 1 точка 1 од Правилникот за исхрана на Армијата на Република Северна Македонија, бр.01-446/1 од 16.01.2015 година, министерот за одбрана донесе

ПРАВИЛНИК

Република Северна Македонија
 Republika e Maqedonise se Veriut
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
 MINISTRIA E MBROJTJES

Бр. Nr. 01-1732/1

23-12-2021 20

Скопје, Македонија

Член 1

Во Правилникот за исхрана на припадниците на Армијата на Република Македонија бр. 01-446/1 од 16.01.2015 година во насловот и низ целиот текст зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Нормата за замена на продукти, во Плановите и рецептурите за исхрана на припадниците на Армијата на Република Северна Македонија бр. 02-2693/1 од 16.04.2015 година, кои се составен дел на Правилникот за исхрана на припадници на Армијата на Република Македонија бр. 01-446/1 од 16.01.2015 година, се заменува со Нормата за замена на продукти, дадена во прилог на ова решение.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето.

Изработил: потполковник Гоце Филиповски

Одобрил: полковник Васко Тошевски

Goce Filipovski
Vasko Toshovski



Прилог: Норма за замена на продукти

НОРМА НА ЗАМЕНА НА ПРОДУКТИ

РБ	ГРУПА НА ПРОИЗВОДИ	ШТО СЕ ЗАМЕНУВА	количина во гр	СО ШТО СЕ ЗАМЕНУВА	количина во гр
1.	Жита и производи од жита	Леб и печива	100	со брашно од жито, брашно од соја и компири, гриз, снегулки (од овес и пченкарни), тестенини, пченица и ориз или со двопек, бисквити и печива	73
				со леб	50
		Двопек	100	со сушен леб, бисквити, чајни пецива и слични трајни производи	200
		Брашно, гриз и сите видови снегулки од жита	100	со брашно од компир, снегулки од компир или со леб и печива	100
		Тестенини и ориз	100	со брашно, гриз и сите видови снегулки	137
2.	Зеленчук сув-мешункаст	Грав, грашок и леќа	100	со леб и печива ИЛИ	200
				брашно, гриз, снегулки (сите видови), тестенина и ориз	140
				со свеж компир	95
				сушен компир и компир во снегулки	475
				останатите видови на свеж зеленчук (освен свеж компир)	100
3.	Свеж зеленчук	Свеж компир	100	со сушен компир, компир во снегулки и останатите видови на сушен зеленчук	1000
4.	Свеж зеленчук и ајвар (освен компир)	Свеж зеленчук од сите видови (освен компир)	100	со кисел-мариниран зеленчук или со стерилизиран зеленчук	20
				Гувеч	75
				Грашок	115
				Боранија	80
				Морков	125
				Пире од домати (салца)	100
				Со смрзнат зеленчук:	25
				Грашок	50
				Боранија	90
				Спанак и пиперка	80
				Карфиол	50
				Со сув мешункаст зеленчук и преработки на база на зеленчук:	10
				Ајвар	30
				Сенф	25
				Салата за мачкање	25

5.	Месо, риба, производи од месо, свежа риба (или замрзнати), месо со коски	Месо говедско, јунешко, телешко, овчо, јагнешко, месо од кози, месо од питоми зајаци, месо од дивеч, (освен птици) со коска	100	Со свежо месо од живина, месо од позната живина, диви птици, класично обработени:	
				Кокошка, пиле, гуска и шатка ИЛИ	150
				кокошка-пиле без внатрешни органи, подготвени за печење	130
				месо од мисирки, класично обработени	120
				конфекционирано месо од мисирки	100
				свежа и замрзната риба, нечистена, со глава	200
				риба, чистена, без глава	160
				риба, чистена, без глава	180
				риба конфекционирана-филети	100
				внатрешни органи од заклана стока (бубрези, срце, џигери и јазик)	150
				свежо и замрзнато месо, без коски	80
				месни конзерви	80
				колбаси	
				трајни колбаси	40
				полутрајни колбаси	65
				барени колбаси	80
				варени колбаси	95
				колбаси за печење (домашни)	70
				трајни сувомесни производи, со коска	72
				трајни сувомесни производи, без коска	40
				суви свински ребра	200
				суви свински нозе	225
				суви свински коленици	150
				свежо месо (дл)	3.6
				сирење тврдо, полумрсно	100
				свежи јајца (парчиња)	3
				јајца во прав (грам)	18

6.	Месо, производи од месо и риба	Месни конзерви, гулаш, свинско месо во конзерва и конзерва од риба	100	трајни колбаси (сите видови)	50
				полутрајни колбаси (сите видови)	80
				парени колбаси (сите видови)	100
				варени колбаси	120
				пржени, домашни колбаси	75
				трајни сувомесни производи, со коски (сите видови)	90
				трајни сувомесни производи, без коска (сите видови)	70
				или полутрајни сувомесни производи, со коска	100
				или полутрајни сувомесни производи, без коска	85
				производи од млеко и јајца:	
				сирење, тврдо, полутврдо, полумрсно	100
				свежи јајца (парче)	3
				јајца во прав (грам)	6
7		Млеко, свежо	1 дл	млеко во прав (полномрсно)	12.5
				кисело млеко и јогурт-(дцл)	1
				кисела павлака (дцл)	0.3
				чоколадно млеко (дцл)	0.7
				сирење тврдо -полутврдо полумрсно (г)	20
				свежи јајца (парче)	1
				јајца во прав(г)	6
7	Млеко и производи од млеко	Сирење, тврдо, полумрсно	100	сирење, тврдо и полутврдо, 1/4 мрсно	105
				сирење, тврдо и полутврдо 3/4 мрсно и сирење, топено	75
				сирење, тврдо и полутврдо, мрсно и топено сирење	65
				сирење, тврдо и полутврдо, екстра мрсно	55
				сирење, меко-посно	240
				сирење, меко -полумрсно	175
				сирење, меко, 3/4 мрсно	160
				сирење, меко, мрсно	120
				свежо или замрзнато месо, со коска (говедско, јунешко, телешко, свинско, овчо и месо од дивеч (освен птици)	100
				месни конзерви и риба во конзерва со јајца свежи (парче)	4.8
				јајца во прав (гр)	29
8.	Маст и масло за јадење	Маст свинска, растителна и масло за јадење	100	маргарин и путер	125
				сува сланина	150
				останатите мрснотии (лој)	100
				мајонез	125

9.	Овошје и преработки од овошје	Овошје, свежо (освен лимон)		замрзнато овошје	95
				суво овошје	20
				диња, свежа	330
				лубеница, свежа	350
				лимон, свеж	50
				портокал, мандарина, банана, свежа	100
				овошен сок	130
				овошен сируп	15
				ореви, бадеми, лешници во лушпа	18
				ореви, бадеми, лешници без лушпа	8
		Овошен сок	1 дл	овошен сируп, сушено овошје, овошна коцка	15
				свежо овошје(освен лимон)	80
10	Шеќер и производи слични на шеќер	Шеќер	100	компот во конзерва	40
		Мармалад, џем	100	мармалад- слатко	250
				мед	140
				чоколадо и какао крем производи (еуро крем)	100
				слатко	70
				овошен сок (конц.)	110
				овошен сируп	100
				компот во лименка	95
				свежо овошје(освен лимон)	320
				сушено овошје	600
				шеќер или мед	100
11	Шеќер и производи на шеќер	Овошен сируп	100	шеќер или мед	70
				концентриран овошен сок	105
				сушено овошје-овошна коцка	90
		Чоколадно млеко	100	компот во конзерва	330
				какао-крем производи(еуро крем) и вафли(нугат и овошни коцки)	100
				чоколадно млеко (дцл)	6
				овошна -млечна карамела	125
				бонбони од сите видови	160
				мед	100
				со шеќер или мед	70

		Свежи колачи	60-100	кекси разни	90-100
				вафли разни	
				млечна чоколада со лешник или бадем	
		Дневно припаѓање на шеќер и сурогат кафе за еден напиток	100	екстракт на кафе - засладен	30
		Дневно припаѓање на шеќер и чај за еден напиток	100	екстракт на домашен чај - засладен	40
12	Останатото	Продукти за супи и чорби по рецептура		а) концентрат на супа	5
				б) тестенина за супа	10
				или готови супи, чорби	15
		ОТ-1 Оброк тековен по планираната листа на јадење	1д/о	Сув дневен оброк	1 д/о
		Главна јадење за ручек без супа, салата, колач, овошје	едно главно јадење	конзерва - готово јадење од составот на ЕСО или слични видови на конзерви готови јадења	300
		Сите јадења планирани по оброци (појадок, ручек, вечера) од големи ОТ-1	еден оброк	конзерви предвидени за еден оброк (појадок, ручек и вечера) од оброк ставот на ЕСО	1оброк